



КУЏНАТА НА ЛУНА КАТАЛОГ




„КУЈНАТА НА ЛУНА“



Добредојдовте во „Кујната на Луна“, каде сè што се подготвува ги воодушевува сетилата за вкус на нашите крзнени пријателчиња, бидејќи е секогаш свежо и тазе, 100% домашно, без шеќери и без конзерванси и секако, одобрено од Агенција за храна и ветеринарство на РСМ, со

Решение бр.: УП – 1 Бр. 17-669 од 26.03.2019 година



Во „Кујната на Луна“ рецептите се направени со помош на нутриционист за исхрана на миленици, поединечно се подготвуваат и рачно се обработуваат, без шеќери и конзерванси, со внимателно одбрани висококвалитетни состојки, тазе и свежо печени и ниту еден миленик не може да им одолее, бидејќи мирисаат како пецивата на баба.

РОДЕНДЕНСКА ТОРТА ЗА КУЧИЊА

Вкусни роденденски торти со форма и боја по Ваш избор и топинг од грчки јогурт и/или павлака за незаборавен роденден на Вашето милениче!

Состојки за тесто: ржано и/или меко пченично брашно, овесни снегулки, путер од кикирики, 100% природен и здрав од брендот *Be healthy* (<https://behealthy.mk/mk/>), јајца, сончогледово масло, мед, сезонско овошје и/или зеленчук: брусници, боровница, банана, јагоди, моркови, тиква, јаболка и др.

Топинг: грчки јогурт, павлака, со природни бои

Видови торти: мали, големи и на спрат.

Форма на торти:

Мала/голема: цвет, круг

Мала: коцка

Голема: срце

На спрат: цвет, круг

Боја на торти: Црвена, розова, виолетова, зелена, жолта, кајсија (портокалова), плава, чоколадна, црна, бела, сребрена, златна, бакарна.

Металик боја: црвена, бисер, слонова коска, розова.

Амбалажа: 100% биоразградливо тањирче, бидејќи Луна пет е секогаш во насока на заштита на животната средина.

Декорација за роденденска торта: таг-бројка, таг-балонче, свекичка и машини.

Цена на торта: мала 500 ден.; голема 600 ден.; на спрат 1000 ден.

Цена на крем торта – виножито: мала 750 ден., голема 900 ден.

На секоје пакување има декларација за состав и датум на траење на производот.

Со секоја роденденска торта добивате: роденденски подарок од Луна пет и куп бакнежи и гушки за Вашето милениче!!



Нарачка: 2 дена однапред

Број за резервација: 071 97 31 31 ; 070 209 773 ; 02 2455 233

**Тортите можете да ги погледнете на Инстаграм
[luna.pet.shop](https://www.instagram.com/luna.pet.shop)**



РОДЕНДЕНСКА ТОРТА/КАПКЕЈК ЗА МАЧИЊА

Составот е ист како и за кучиња.
Амбалажа, боја и пакување по
избор.

На секоје пакување има декларација
за состав и датум на траење на
производот.

Цена: 400 ден.

Нарачка: 2 дена однапред

Со секоја роденденска торта/капкејк
за маче добивате: роденденски
подарок од Луна пет и куп бакнежи
и гушки за Вашето милениче!!!

Тортите можете да ги погледнете на
Инстаграм [luna.pet.shop](https://www.instagram.com/luna.pet.shop)

ТЕМАТСКИ ТОРТИ

- **Новогодишни** – во форма на цвет
(големи и мали); боја зелена,
црвена; декорирани со таг-балонче,
црвени и/или златни лампиони, машини.
Цена: мала 500 ден.; голема 600 ден.

- **св. Валентин**, во форма на срце, црвена,
украсена со срце и/или бело мече со срце,
машини.
Цена: 600 ден.

- **Тематски торти по желба**
- **Торти за повојница**

Нарачка: 2 дена однапред

На секоје пакување има декларација за
состав и датум на траење.

Нарачка: 2 дена однапред

Број за резервација: 071 97 31 31 ; 070 209 773 ; 02 2455 233

Тортите можете да ги погледнете на Инстаграм [luna.pet.shop](https://www.instagram.com/luna.pet.shop)



РАЧНО ИЗРАБОТЕНИ ПЕЦИВА

Сите пецива во „Кујната на Луна“ секојдневно и рачно се подготвуваат, а постојаната различна имагинација во дизајнот, формите и амбалажата, на нашите крзнени пријателчиња им нуди постојан променлив избор на пецива и колачи на кои нема да можат да им одолеат.

ТЕМАТСКИ КАПКЕЈК

Цена на парче: 150 ден.

- Новогодишни,
- св. Валентин,
- Велигденски,
- Ноќ на вештерките (*Halloween*),
- Тематски по желба.

РОДЕНДЕНСКИ КАПКЕЈК (по желба)

Цена на парче: 250 ден.

Состојки за тесто: ржано (Виталија) и/или меко пченично брашно, овесни снегулки, путер од кикирики, 100% природен и здрав од брендот *Be healthy* (<https://behealthy.mk/mk/>), јајца, сончогледово масло, мед, сезонско овошје или зеленчук: брусници, боровница, банана, јагоди, моркови, тиква, јаболка и др.

Топинг: грчки јогурт, павлака, со природни бои по избор.

Амбалажа: соодветно декорирани и украсени.



На секоје пакување има декларација за состав и датум на траење.

Нарачка: 2 дена однапред

Број за резервација: 071 97 31 31 ; 070 209 773 ; 02 2455 233

РОДЕНДЕНСКИ ПАКЕТИ

Состав: роденденска торта, капкејк, макаронс, ливавче, бомбици, колачи/ситни кекси

Декорација: таг-бројка, таг-балонче, свекичка, топер и машини.

За славеникот: роденденско капче (вклучено во цената)

Роденденско тањирче: за секое кученце (вклучено во цената)

Состав и Цена на пакети:

Роденденски пакет за 1 кученце:

- Мала/голема торта - 1,
- Капкејк - 2,
- Макаронс - 3,
- Ливавче со пресувана кожа - 1,
- Бомбици - 3
- Ситни кекси.

Цена: 1400/1500 ден.

Роденденски пакет за 2 кученца:

- Мала/голема торта 1,
- Капкејк - 4,
- Макаронс- 6,
- Ливавче со пресувана кожа -2,
- Бомбици – 6,
- Ситни кекси.

Цена: 1900/2000 ден.

Роденденски пакет за 5 кученца:

- Мала/голема торта - 1,
- Капкејк - 10,
- Макаронс - 15,
- Ливавче со пресувана кожа - 5,
- Бомбици – 15,
- Ситни кекси.

Цена: 2400/2500 ден.



Амбалажа, боја и пакување по избор.

Нарачка: 1 недела однапред

Број за резервација: 071 97 31 31 ; 070 209 773 ; 02 2455 233



СЛАТКА МАСА

Од „Кујната на Луна“
со разни видови колачи:

- бомбици,
- капкејк со топинг,
- мафини,
- макаронс,
- крем колачи,
- лижавчиња со пресувана кожа,
- суви колачи (во најразлични форми по желба: куче, коска, шепа, срце, месечина, цвет и др.).
- бисиквити и др.



Состојки за тесто: ржано (Виталија) и/или меко пченично брашно, овесни снегулки, путер од кикирики, 100% природен и здрав од брендот *Be healthy* (<https://behealthy.mk/mk/>), јајца, сончогледово масло, мед, сезонско овошје или зеленчук: брусници, боровница, банана, јагоди, моркови, тиква, јаболка и др.

Топинг: грчки јогурт, павлака, со природни бои

Тема и боја: по избор

На секоје пакување има декларација за состав и датум на траење.

Нарачка: 2 недели однапред

**Број за резервација: 071 97 31 31 ; 070 209 773 ;
02 2455 233**



ОРГАНИЗИРАМЕ НА ВАШЕ БАРАЊЕ И ПО ВАШ ИЗБОР:



- РОДЕНДЕНСКА ЗАБАВА ЗА МИЛЕНИЦИ,
- СЛАТКА МАСА ЗА МИЛЕНИЦИ,
- ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТОГРАФИРАЊЕ НА МИЛЕНИЦИ,
со нашиот извонреден, од страна на нашите миленици веќе:
„проверен како подобен :)))“ и мнооогу обожуван, фотографот Богдан, кој го знаеме
сите од нашите новогодишни фотосесии.

(фотограф Богдан тел. 070/584-887)

ОРГАНИЗАЦИЈА - 2 недели однапред
Број за резервација: 071 97 31 31 ; 070 209 773 ; 02 2455 233

РОДЕНДЕНСКИ АКЦЕСОАРИ:

- Балон бројка,
- Роденденско капче,
- Роденденска круна,
- Роденденски чаршав, салфетки, тањирчиња,
- Разна декорација (знаменца, балони, конфети и др.),
 - Роденденски покани,
 - Тагчиња,
- Роденденска рамка за слики.

Број за резервации:

071 97 31 31

070 209 773

02 2455 233

НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ!!!!

**ПОКРАЈ ХРАНАТА ЗА ВАШЕТО МИЛЕНИЧЕ,
СЕКОГАШ ДА ИМА СВЕЖА ВОДА.**

**СО ОГРОМНА ЛЉУБОВ
ОД
ТИМОТ НА
ЛУНА ПЕТ!!**